

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 276

28 декември 2019, сабота

година LXXV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4312. Уредба за изменување на Уредбата за класификација на површинските води (*).....	2	4319. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор...	4
4313. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Основниот граѓански суд Скопје .....	2	4320. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор.....	5
4314. Одлука за давање согласност на Деловникот за изменување на Деловникот за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија .....	2	4321. Одлука за висината и начинот на дополнително усогласување на пензиите за 2020 година.....	5
4315. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на Друштвото за производство, услуги и трговија ВОЛОСТОНЕ ДОО Скопје на локалитетот „Самарница“, Општина Прилеп и Општина Долнени .....	2	4322. Одлука од Агенција електронски комуникации.....	6
4316. Одлука за основање на Национална установа „Албански театар за деца и млади“ - Скопје.....	3	4323. Одлука од Агенција за електронски комуникации.....	6
4317. Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2020 година.....	3	4324. Одлука од Агенција за електронски комуникации.....	7
4318. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор ...	4	4325. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.....	8
		4326. Уверение за избран член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од редот на јавните обвинители .....	8
		Огласен дел .....	1-8

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

4312.

Врз основа на член 90 став (2) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 декември 2019 година, донесе

### УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ (\*)

Член 1

Во Уредбата за класификација на површинските води („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/16, 246/18) во членот 15 зборовите „1 јануари 2020“ се заменуваат со зборовите „1 јануари 2022“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10154/1 Претседател на Владата  
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,  
Скопје Зоран Заев, с.р.

4313.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 декември 2019 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОСНОВНИОТ ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Основниот граѓански суд Скопје се дава на трајно користење без надомест недвижна ствар – зграда број 1, намена на зграда и друг објект Б6-1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина од 780 м2, која се наоѓа на ул. 1732 бр. 2 северна трибина, на КП бр.13733/3, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 112383, КО Центар 1, сопственост на Република Северна Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8647/2 Претседател на Владата  
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,  
Скопје Зоран Заев, с.р.

4314.

Врз основа на член 8 став (2) од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15, 23/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 декември 2019 година, донесе

\* Оваа уредба не е предмет на усогласување со Европското законодавство.

ОДЛУКА

### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Деловникот за изменување на Деловникот за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија бр. 02-254/1 од 7.11.2019 година, донесен од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7.11.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8913/1 Претседател на Владата  
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,  
Скопје Зоран Заев, с.р.

4315.

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 декември 2019 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА ВОЛОСТОНЕ ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „САМАРНИЦА“, ОПШТИНА ПРИЛЕП И ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

1. На Друштвото за производство, услуги и трговија ВОЛОСТОНЕ ДОО Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – мермер на локалитетот „Самарница“, Општина Прилеп и Општина Долнени, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7547537	4588929
T-2	7547638	4588641
T-3	7547577	4588349
T-4	7547693	4587947
T-5	7548631	4588214
T-6	7547793	4588895

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7547928	4587635
T-2	7548302	4587252
T-3	7548742	4587317
T-4	7548812	4587145
T-5	7548550	4587100
T-6	7548670	4586937
T-7	7548873	4586962
T-8	7549318	4586475
T-9	7549015	4586226
T-10	7549023	4586209
T-11	7549200	4586350

T-12	7549500	4586500
T-13	7550000	4586000
T-14	7550184	4586040
T-15	7549806	4586240
T-16	7549957	4586365
T-17	7550271	4586193
T-18	7550320	4586072
T-19	7550436	4586102
T-20	7550502	4586248
T-21	7549188	4587115
T-22	7549410	4587250
T-23	7549000	4588000

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=1.962449\text{km}^2$ .

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10198/1  
24 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

#### 4316.

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/2011, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 декември 2019 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА „АЛБАНСКИ ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИ“-СКОПЈЕ**

##### Член 1

Заради подготвување и јавно изведување на драмски дела наменети за деца и млади се основа Национална установа „Албански театар за деца и млади“-Скопје, како непрофитна установа од областа на културата.

##### Член 2

Националната установа „Албански театар за деца и млади“-Скопје (во натамошниот текст: Националната установа), врши дејност на изведувачка уметност.

##### Член 3

Називот на Националната установа гласи: „Република Северна Македонија Национална установа „Албански театар за деца и млади“-Скопје, Republika e Maqedonisë së Veriut Institucioni Nacional „Teatri Shqiptar për Fëmijë dhe të Rinj“ - Shkup, Republik of Northern Macedonia National Institution „Albanian Theater for Children and Youth“ - Skopje.

Седиштето на Националната установа е на улица „Евлија Челебија“ бр.1-Скопје.

##### Член 4

Министерот за култура во рок од два месеци од денот на влегување во сила на оваа одлука ќе именува вршител на должноста директор на Националната установа, како одговорно лице кое ќе ги врши работите на претставување и застапување на Националната установа до нејзиното конституирање.

Министерот за култура во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе именува Управен одбор на Националната установа, согласно Законот за културата.

##### Член 5

Управниот одбор на Националната установа во рок од 30 дена од денот на неговото именување на предлог на вршителот на должноста директор, ќе го донесе Статутот на Националната установа.

##### Член 6

Министерството за култура во рок од осум дена од денот на дадената согласност на Статутот, ќе распише Конкурс за избор на директор на Националната установа.

##### Член 7

Средствата и имотот за работа на Националната установа ќе се обезбедат од Буџетот на Република Северна Македонија, преку Министерството за култура, како и од други извори.

##### Член 8

Упис во Централниот регистар на Република Северна Македонија ќе се изврши во рок од 60 дена од денот на изборот на директор на Националната установа.

##### Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10759/1  
24 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

#### 4317.

Врз основа на член 88 став 1 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2020 ГОДИНА**

##### Член 1

Вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2020 година изнесува 81,6 денари.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува со исплата на плата за јануари 2020 година.

Бр. 45-10997/1  
28 декември 2019 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
д-р **Бујар Османи, с.р.**



култура н-опозп1, со површина од 324 м2, КП бр.16717/14 место викано Керамидница, катастарска култура н-опозп1, со површина од 24 м2, КП бр.16717/2 место викано Керамидница, катастарска култура н-опозп1, со површина од 19 м2, КП бр.16717/3 место викано Керамидница, катастарска култура н-опозп1, со површина од 31 м2, КП бр.16717/6 место викано Керамидница, катастарска култура н, со површина од 5 м2, КП бр.16717/7 место викано Керамидница, катастарска култура н, со површина од 39 м2, КП бр.16717/8 место викано Керамидница, катастарска култура н, со површина од 5 м2, КП бр.16717/9 место викано Керамидница, катастарска култура н, со површина од 9 м2, запишано во Имотен лист бр. 19833 за КО Кочани.

#### Член 2

Договорот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-11009/2  
28 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија  
**Зоран Заев, с.р.**

#### 4320.

Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и 51/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР**

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор со Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕНА ПРОДУКТ ДООЕЛ Валандово на земјоделско земјиште со вкупна површина од 285.654 м2 кое се наоѓа на КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н, со површина од 104.071 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп1, со површина од 11 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп2, со површина од 113 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп3, со површина од 25 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп4, со површина од 37 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп5, со површина од 35 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп6, со површина од 80 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп7, со површина од 80 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп8, со површина од 33 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп9, со површина од 341 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп10, со површина од 13 м2, КП бр. 6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп11, со површина од 41 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастар-

ска култура н-опозп12, со површина од 40 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп13, со површина од 341 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп14, со површина од 33 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп15, со површина од 20 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп16, со површина од 517 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп17, со површина од 22 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп18, со површина од 96 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп19, со површина од 96 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп20, со површина од 28 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп21, со површина од 41 м2, КП бр.6585/1 место викано Трнка, катастарска култура н-опозп22, со површина од 888 м2, КП бр.6585/10 место викано Трнка, катастарска култура н-о1, со површина од 15.087 м2, КП бр.6585/11 место викано Трнка, катастарска култура н-о1, со површина од 15.087 м2, КП бр.6585/12 место викано Трнка, катастарска култура н-о1, со површина од 15.086 м2, КП бр.6585/13 место викано Трнка, катастарска култура н-о1, со површина од 13.315 м2, КП бр.6585/2 место викано Трнка, катастарска култура н-о1, со површина од 15.087 м2, КП бр.6585/3 место викано Трнка, катастарска култура н-о1, со површина од 15.087 м2, КП бр.6585/4 место викано Трнка, катастарска култура н-о1, со површина од 15.085 м2, КП бр.6585/5 место викано Трнка, катастарска култура н-о1, со површина од 14.542 м2, КП бр. 6585/6 место викано Трнка, катастарска култура н-о1, со површина од 15.087 м2, КП бр. 6585/7 место викано Трнка, катастарска култура н-о1, со површина од 15.085 м2, КП бр. 6585/8 место викано Трнка, катастарска култура н-о1, со површина од 15.087 м2, КП бр.6585/9 место викано Трнка, катастарска култура н-о1, со површина од 15.017 м2 запишано во Имотен лист бр.2409 за КО Богданци Вон Град.

#### Член 2

Договорот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-11009/3  
28 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

#### 4321.

Врз основа на член 37 став (5) од Законот за пензиско-то и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 180/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА**

#### Член 1

Со оваа одлука се врши дополнително усогласување на пензиите остварени заклучно со декември 2019 година.

#### Член 2

Дополнителното усогласување на пензиите од член 1 од оваа одлука, сметано од 1 јануари 2020 година за сите остварени пензии заклучно со декември 2019 го-

дина, се врши на начин што износот во висина од 5% од вкупниот износ за исплата на пензиите за јануари 2020 година, пресметан пред усогласувањето од членот 37 став 1 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, ќе се подели со вкупниот број на корисници на пензија, кои пензијата ја оствариле заклучно со декември 2019 година.

### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 45-11025/1  
28 декември 2019 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
д-р **Бујар Османи**, с.р.

## АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

### 4322.

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 32 став 3 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015,11/2018, 21/2018, 98/2019 и 153/2019) а во врска со член 2 параграф 2 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и /или серии на броеви (Службен весник на Република Македонија бр.161/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 18.12.2019 година ја донесе следната:

### О Д Л У К А

#### I

Се утврдува вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и /или серии на броеви за 2020 година, во износ од 1 евро во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.

#### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2020 година.

#### III

Оваа одлука е конечна.

### О б р а з л о ж е н и е

Согласно член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 32 став 3 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015,11/2018, 21/2018, 98/2019 и 153/2019), а во врска со член 2 параграф 2 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и /или серии на броеви (Службен весник на Република Македонија бр.161/2014), вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и /или серии на броеви се утврдува со одлука донесена од директорот на Агенцијата за електронски комуникации врз основа на годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за 2020 година, во рок од десет дена од денот на усвојување на годишната програма за работа и е изразена во евра во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.

Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за 2020 година е усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по

предлог на директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 11.12.2019 година, како што е предвидено во член 11 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015,11/2018 и 21/2018,98/2019 и 153/2019)

Финансискиот план за 2020 година содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година групирани по структура и по организациона структура на Агенцијата, како и предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за 2020 година.

Според усвоената годишна програма односно финансискиот план за 2020 година вкупните планирани приходи по основ на користење на доделени броеви и /или серии на броеви изнесува 52.250.000 денари.

Вредноста на бодот е формирана врз основа на активните одобренја за користење на броеви и /или серии на броеви кои се планирани да се фактурираат во 2020 година, со што се планира да се реализираат планираните приходи по основ на годишен надоместок за користење на доделени броеви и /или серии на броеви.

Врз основа на горенаведеното согласно на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 32 став 3 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.39/2014, 188/2014, 44/2015,193/15,11/2018, 21/2018,98/2019 и 153/2019), а во врска со член 2 параграф 2 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и /или серии на броеви (Службен весник на Република Македонија бр.161/2014) на предлог на Секторот за финансии и сметководство број 0508-23/104 од 18.12.2019 година, директорот на Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа одлука како во диспозитивот.

Бр. 0201-3580/1  
18 декември 2019 година  
Скопје

Директор на Агенцијата  
за електронски комуникации,  
**Сашо Димитријоски**, с.р.

### 4323.

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 31 став 3 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015,11/2018, 21/2018,98/2019 и 153/2019), а во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции (Службен весник на Република Македонија бр.161/2014,55/2017 и 88/2018), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 18.12.2019 година ја донесе следната:

### О Д Л У К А

#### I

Се утврдува вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите за 2020 година, во износ од 0,8 евра во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.

#### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2020 година.

#### III

Оваа одлука е конечна.

### О б р а з л о ж е н и е

Согласно член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 31 став 3 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015,11/2018, 21/2018,98/2019 и 153/2019), а во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметка на го-

дишниот надоместок за користење на радиофреквенции (Службен весник на Република Македонија бр.161/2014,55/2017 и 88/2018), вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите се утврдува со одлука донесена од директорот на Агенцијата за електронски комуникации врз основа на годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за 2020 година, во рок од десет дена од денот на усвојување на годишната програма за работа и е изразена во евра во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.

Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за 2020 година е усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по предлог на директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 11.12.2019 година, како што е предвидено во член 11 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/15, 11/2018, 21/2018, 98/2019 и 153/2019)

Финансискиот план за 2020 година содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година групирани по структура и по организациона структура на Агенцијата, како и предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за 2020 година.

Според усвоената годишна програма односно финансискиот план за 2020 година вкупните планирани приходи по основ на користење на радиофреквенции изнесува 414.500.000 денари.

Вредноста на бодот е формирана врз основа на активните одобренја за користење на радиофреквенции кои се планирани да се фактурираат во 2020 година, со што се планира да се реализираат планираните приходи по основ на годишен надоместок за користење радиофреквенции.

Врз основа на горенаведеното согласно на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 31 став 3 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/15, 11/2018, 21/2018, 98/2019 и 153/2019), а во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции (Службен весник на Република Македонија бр.161/2014,55/2017 и 88/2018) на предлог на Секторот за финансии и сметководство број 0508-23/105 од 18.12.2019 година, директорот на Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа одлука како во диспозитивот.

Бр. 0201-3581/1 Директор на Агенцијата  
18 декември 2019 година за електронски комуникации,  
Скопје Сашо Димитријоски, с.р.

#### 4324.

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 30 став 8 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/15,11/2018, 21/2018,98/2019 и 153/2019), а во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот (Службен весник на Република Македонија бр.161/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 18.12.2019 година ја донесе следната:

### О Д Л У К А

#### I

Се утврдува вредноста на коефициентот „К“ која е еднаква на 1, за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход на операторите на јав-

ни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги заради определување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за 2020 година.

#### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2020 година.

#### III

Оваа одлука е конечна.

### О б р а з л о ж е н и е

Согласно член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 30 став 8 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/15,11/2018, 21/2018, 98/2019 и 153/2019), а во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот (Службен весник на Република Македонија бр.161/2014), вредноста на коефициентот „К“ за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги заради определување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за 2020 година, се утврдува со одлука донесена од директорот на Агенцијата за електронски комуникации врз основа на годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за 2020 година, во рок од десет дена од денот на усвојување на годишната програма за работа.

Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за 2020 година е усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по предлог на директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 11.12.2019 година, како што е предвидено во член 11 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/15, 11/2018, 21/2018, 98/2019 и 153/2019)

Финансискиот план за 2020 година содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година групирани по структура и по организациона структура на Агенцијата, како и предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за 2020 година.

Според усвоената годишна програма односно финансискиот план за 2020 година вкупните планирани приходи по основ на надоместок за надзор на пазарот изнесува 51.000.000 денари.

Вредноста на коефициентот е утврдена врз основа на планираниот приход за 2020 година по основ на надоместок за надзор на пазарот и податоците со кои располага Агенцијата за електронски комуникации за вкупниот годишен приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги.

Врз основа на горенаведеното, согласно на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 30 став 8 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/15,11/2018, 21/2018,98/2019 и 153/2019), а во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот (Службен весник на Република Македонија бр.161/2014) на предлог на Секторот за финансии и сметководство број 0508-23/106 од 18.12.2019 година, директорот на Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа одлука како во диспозитивот.

Бр. 0201-3582/1 Директор на Агенцијата  
18 декември 2019 година за електронски комуникации,  
Скопје Сашо Димитријоски, с.р.

**СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****4325.**

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија согласно чл.9 ст.1 алинеа 3 чл.10 ст.1, чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), на одржаната осумдесет и трета седница на ден 26.12.2019 година ја донесе следната

**О Д Л У К А****I**

На Крсте Кулев - јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кавадарци, му се утврдува престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување услови за старосна пензија.

**II**

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престанува заклучно со 02.01.2020 година.

**III**

Оваа одлука влегува во сила на ден 02.01.2020 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОР бр. 7/19  
26 декември 2019 година  
Скопје

Совет на јавните обвинители  
на Република Северна Македонија  
Претседател,  
Ацо Колевски, с.р.

**4326.**

Врз основа на член 28 став 5 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/07), Комисија за спроведување на избори на членови на Советот на јавните обвинители во Република Северна Македонија, издава

**У В Е Р Е Н И Е****ЗА ИЗБРАН ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ**

Јасна Жежова родена на 14.3.1964 година во Штип, држава Република Северна Македонија, јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Штип, на изборите спроведени на ден 12.12.2019 година е избрана за член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од редот на јавните обвинители. Функцијата член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, ќе ја извршува од 1.1.2020 година.

СОИ.бр. 4/19  
12 декември 2019 година  
Скопје

Претседател на комисијата,  
Петар Аневски, с.р.

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК**

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје**

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.



2019276